

vest i - informacii**ВТОР ФОРУМ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ***Jasmina I VANOVSKA*

POU „I dni na“-Skopje

На 16 март 2007 година на Филозофскиот Факултет беше одржан вториот форум на сервисните служби во организација на Македонското научно здружение за аутизам и Европската асоцијација на обезбедувачи на услуги за лицата со пречки во развојот на кој беа поканети сите директори на установите за лица со пречки во развојот во Република Македонија и дел од невладиниот сектор. Главна цел на овој форум беше обединување на секторот кој се занимава со давање на услуги на лицата со пречки во развојот, споделување на информации и модели на добра практика, како и споделување на искуства од Европската унија. Форумот го отвори и со него раководеше претседателот на МНЗА доц. д-р Владимир Трајковски. Официјално добредојде на присутните им посакаа деканот на Филозофскиот факултет проф. д-р Трајан Гоцевски и господинот Luk Zelderloo-генерален секретар на EASPD.

Како предавачи учествуваа господинот Luk Zelderloo (EASPD), госпоѓа Diana Chiriacescu (Handicap International-South Eastern Europe), проф. д-р Љупчо Ајдински-почесен претседател на МНЗА, господин Владо Крстовски („Порака“) и госпоѓа Лидија Крстевска („Отворете ги прозорците“).

Adresa za separati te:

Jasmina I VANOVSKA

POU „I dni na“-Skopje

II Makedonska bri gada bb Skopje

jasminaiva@gmail.com**news and information****SECOND SERVICE PROVIDERS PLATFORM***Jasmina IVANOVSKA*

POU "Idnina"-Skopje

On March 16, on Faculty of Philosophy was held second service providers forum organized by Macedonian Scientific Society for Autism (MSSA) and the European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) on witch managers of service providers for people with disabilities and NGO's from Republic of Macedonia were invited. The aim of the seminar was to bring together the Macedonian service provision sector for people with disabilities, to share information and models of good practice and to provide participants with training about good practice from EU.

Dean of Faculty of Philosophy Prof. Dr. Trajan Gocevski and Mr Luk Zelderloo EASPD (Secretary General) held official welcome speech. Platform was moderated by president of MSSA Dr. Vladimir Trajkovski.

Participants as lecturers were Mr Luk Zelderloo EASPD (Secretary General), Prof Dr. Ljupco Ajdinski honour president of MSSA, Mr. Vlado Krstovski ("Poraka"), Mrs. Lidija Krstevska (Open The Windows) and Ms Diana Chiriacescu (Handicap International-South Eastern Europe).

Address requests for reprint to:

Jasmina I VANOVSKA

POU "Idnina"-Skopje

II Makedonska brigada bb Skopje

jasminaiva@gmail.com

Господинот Luk Zelderloo (EASPD) присутните ги информираше за моделите на добра практика во поврзувањето на институциите и развојот на проектите. Националните и локалните сервисни служби за лицата со пречки во развојот во Република Македонија ги претстави проф. д-р Љупчо Ајдински. Потоа следуваше господинот Владо Крстовски со НВО платформа за сервисните служби за лицата со интелектуална попреченост во Република Македонија и госпоѓата Лидија Крстевска која зборуваше за поврзување на сервисните служби за лицата со пречки во развојот во Република Македонија.

Госпоѓата Diana Chiriacescu (Handicap International-South Eastern Europe) ги претстави начините на обезбедување квалитетни услуги во сервисните служби за лица со пречки во развојот.

Беа дискутирани голем број прашања и проблеми, голем број од присутните се јавија за збор и главно разговараа за начините на подобрување на квалитетот на сервисните служби и правата на лицата со пречки во развојот во Р. Македонија меѓу кои беа дадени и предлози за успешно поврзување и соработка на владините и невладините сервисни служби за лица со пречки во развојот во Р. Македонија.

Mr Luk Zelderloo from EASPD (Secretary General) had informed participants with models of good practice in networking and project and project development.

National and local service providers for people with disabilities in Republic of Macedonia were presented by Prof. Dr. Ljupco Ajdinski honour president of MSSA. His presentation was supplemented by Mr. Vlado Krstovski ("Poraka") with NGO platform for service provides in Republic of Macedonia and Mrs Lidija Krstevska (Open the Windows) with network of service providers for people with disabilities in Republic of Macedonia.

Ms Diana Chiriacescu was talked about quality systems in social services (Handicap International - South Eastern Europe).

A lot of problems and questions were discussed. From all of that, huge numbers of ideas were developed between witches are the ideas for improving quality of services and rights for people with disabilities in R. Macedonia true better cooperation between GO's and NGO's in R. Macedonia.